

# НОВО MOBILE ПОРТФОЛИО

## ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ, КАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>НЕОГРАНИЧЕНИ</b> разговори кон сите домашни мрежи	<b>НЕОГРАНИЧЕНИ</b> разговори и SMS кон сите домашни мрежи	<b>НЕОГРАНИЧЕНИ</b> разговори и SMS кон сите домашни мрежи
<b>НЕОГРАНИЧЕНИ</b> SMS во мрежата на Телеком		<b>100 минути</b> кон меѓународни мрежи
<b>2 GB</b> супер брз интернет	<del>20 GB</del> <b>50 GB<sup>1</sup></b> супер брз интернет	<del>30 GB</del> <b>60 GB<sup>1</sup></b> супер брз интернет
Е-сметка	Е-сметка	MaxTV GO Е-сметка
599 ден.	999 ден.	1.499 ден.

Прикажаните количини мобилен интернет се достапни со активна е-сметка. Доколку корисник на Mobile тарифните модели нема активирано Е-сметка, ќе има вклучени 1GB мобилен интернет во Mobile S, 10 GB мобилен интернет во Mobile M и 20 GB мобилен интернет во Mobile L.

<sup>1</sup> Прикажаните количини мобилен интернет се промотивни

## ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

### МОБИЛНИ УСЛУГИ - MOBILE

1. Тарифните модели се достапни за сите нови и постојни корисници во постпејд.
2. Интервалот на тарифирање на разговори е на минута, а на интернетот на 10 KB.
3. Минутите кон меѓународни мрежи важат за зоните Европа и Свет.
4. Цената за SMS пораки кон домашни и меѓународни мрежи по надминување на вклучените е 5,9 денари.
5. Вклучените минути/СМС кон други домашни мрежи можат да се користат во земјите од Западен Балкан (Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина). За повеќе информации проверете во Официјалниот ценовник на Македонски Телеком.
6. Цената за MMS кон домашни мрежи е 17,7 денари, а кон меѓународни мрежи е 41,3 денари.
7. За вклучените SMS пораки важи Политика на фер користење – 10.000 SMS пораки.
8. По искористување на вклучениот интернет во тарифните модели, корисникот може да продолжи да сурфа само доколку активира еден од дополнителните интернет пакети : <https://www.telekom.mk/internet-paketi-postpejd.nspx> .
9. Во Mobile тарифите вклучена е дополнителна количина мобилен интернет кој може да се користи во земјите од Западен Балкан (Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина): 1 GB мобилен интернет во Mobile S, 3 GB мобилен интернет во Mobile M и 5 GB мобилен интернет во Mobile L. За повеќе информации проверете во Официјалниот ценовник на Македонски Телеком.
10. Со Mobile тарифните модели, вклучениот интернет сообраќај може да се користи и на друг уред. Повеќе информации за услугата Сподели интернет: <https://www.telekom.mk/spodeli-internet.nspx>.

11. При промена на тарифен модел или користење промоција за интернет на истиот тарифен модел, интернет сообраќајот се ресетира и на корисникот му се доделува ново количество интернет, зависно од неговиот избор.
12. Корисникот има можност за купување смартфони и друга опрема по повластена цена во Доверба 24 или Фамилијарен Буџет. Фамилијарниот буџет се користи во времетраењето на истоимениот договор. Голем избор на телефони по одлична цена во Доверба 24 или Фамилијарен буџет: <https://www.telekom.mk/mobilni-uredi.nspj>.
13. Опција Фамилија во Mobile - со комбинирање на 2 или повеќе Mobile линии добивате 10% попуст на месечната претплата на S, M и L линиите
14. Од 1 ноември 2018, промотивно на сите нови корисници на Mobile тарифите им се активира Telekom SafeNet дополнителната услуга, која овозможува безбедност при сурфање на мобилната мрежа на Телеком. Telekom SafeNet се активира автоматски кај сите нови мобилни линии, со бесплатен период од 4 недели. По завршувањето на бесплатниот период, услугата се наплатува 29 денари месечно, за што корисникот се известува со SMS порака: <https://www.telekom.mk/telekom-safenet.nspj>
15. За да додаде линија на некој од COOL тарифните модели, корисникот мора да има најмалку 2 мобилни линии на Mobile S, M или L

## COOL ТАРИФЕН МОДЕЛ

<b>COOL</b> <b>НЕОГРАНИЧЕНИ</b>	<b>COOL JUNIOR</b> <b>НЕОГРАНИЧЕНИ</b>
разговори во мрежата на Телеком <b>100 минути</b> кон другите мрежи <b>4 GB</b> супер брз интернет	разговори во мрежата на Телеком <b>100 минути</b> кон другите мрежи <b>4 GB</b> супер брз интернет <b>Целосна контрола на трошење</b>
<b>499 ден.</b>	<b>599 ден.</b>

## ПРОМОЦИИ

### ЕКСТРА ПРИДОБИВКИ ЗА MOBILE ТАРИФНИТЕ МОДЕЛИ

Mobile S/M/L корисниците кои ќе активираат Е- сметка, а во зависност од тарифата која ја користат, ќе можат да активираат Екстра придобивки на Телеком МК апликацијата:

ЕКСТРА ПРИДОБИВКИ		
Mobile S	Mobile M	Mobile L
500 MB	10 GB	10 GB
Неограничени SMS пораки	<del>200</del> 500 MB* Роаминг	<del>200</del> 500 MB* Роаминг
Опција Speak Out	Опција Speak Out	Опција Speak Out
Опција Stream On	Опција Stream On	Опција Stream On

\* Промотивна количина роаминг интернет

- Екстра придобивките се достапни доколку корисникот има активна опција Е- сметка
- Екстра придобивките промотивно се без дополнителен надомест и подлежат на промени во зависност од условите на пазарот
- Екстра придобивките се активираат исклучиво преку Telekom МК мобилната апликација
- Секој Mobile S/M/L корисник може да избере дополнителна придобивка за својата мобилна линија, во зависност дали користи S/M/L тарифа
- Екстра придобивките важат 30 дена од денот на активирање
- По истек на 30 дена, корисникот може да активира повторно иста или нова придобивка од понудените за неговиот тарифен модел
- Промоцијата важи за сите корисници на Mobile S/M/L
- Понудата е промотивна и важи ограничен временски период